

1830

Službeni vesnik SR  
Makedonije91001 Skopje  
fab 51

СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскогорски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Оплага според тарифата. — Жиро-сметка на Службата на општествено кинесовство 60802-603-1125

Петок, 23 јуни 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

511.

Врз основа на член 43 став 1, во врска со член 15 и чл. 26 до 28 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА И НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА**

1. Во Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за давање гаранција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/76) во точка 1 став 1 по одредбата под 1 зборовите: „под ред. бр. 1, 2 и 5 до 7, ред. бр. 18 до 21 и ред. бр. 26, 27 и 124“ се заменуваат со зборовите: „под ред. бр. 1 до 5, ред. бр. 9, 12 и 13 и ред. бр. 14 до 17“.

Во одредбата под 2 зборовите: „под ред. бр. 3, 55, 89 и 100“ се заменуваат со зборовите: „под ред. бр. 23 до 30“.

Во одредбата под 3 зборовите: „ануитети по долгорочни кредити“ се заменуваат со зборовите: „долгорочни пласмани“.

Во одредбата под 4: „отплатите од ануитети по долгорочни кредити,“ се заменуваат со зборовите: „долгорочните пласмани.“

Во став 2 во одредбата под 2 зборовите: „(штедни влогови, износи на жиро-сметки, текушти сметки, девизни сметки и сл.)“ се бришат.

Во одредбата под 3 зборовите: „орочени“ се заменуваат со зборовите: „здружени и орочени“.

Во одредбата под 4 зборовите: „орочени“ се заменуваат со зборовите: „здружени и орочени“.

Во одредбата под 6 на крајот се додаваат зборовите: „и депозитите на странски лица“.

2. Во точка 3 став 1 на крајот на текстот се додаваат зборовите: „за тековната година, односно за повеќе наредни години ако банката авалира меници и дава гаранции по основ на инвестиции чија обврска за плаќање втасува во наредните години“.

3. Во точка 9 став 1 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) корисникот на општествени средства од областа на стопанството до износот на расположивите средства за инвестиции зголемени за износот на амортизацијата по пресметката за тековната година;“

Став 2 се заменува со два нови става кои гласат:

„Корисникот на општествени средства од областа на стопанството износот на расположивите средства за инвестиции го утврдува врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година, односно од почетниот биланс во случај на статусни промени искажани во Образецот Биланс на состојбата на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година што е составен дел од Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77).“

Корисникот на општествени средства од областа на стопанството износот на расположивите средства за инвестиции до кој може да дава овластувања за давање гаранции утврден според одредбите на став 1 одредба под 1 и на став 2 од оваа точка го искажува на Образецот ИО — Износ до кој можат да се даваат овластувања за давање гаранции за периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

4. По точка 10 се додава нова точка 10а, која гласи:

„10а. Под банка, во смисла на оваа одлука, се подразбираат интерна банка, основна банка и здружена банка.“

5. Образецот ЛИП — Ликвиден инвестиционен потенцијал за 19\_\_\_\_ година, се менува и гласи:

Образец ЛИП

Банка \_\_\_\_\_  
Седиште \_\_\_\_\_  
Жиро-сметка \_\_\_\_\_

## ЛИКВИДАЦИОНЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА 10\_\_\_\_ ГОДИНА

Реден број	Позиција	Износ на ЛИП
1	2	3
1	Готови пари	
2	Хартии од вредност	

1	2	3
3	Износи на ненаплатените долгорочни пласмани втасани во претходната година, освен износите чија наплата е сомнителна или спорна	
4	Износи на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата во годината за која се утврдува ЛИП, освен износите чија наплата е сомнителна или спорна	
5	Планирано зголемување на ЛИП (5.1. до 5.8.)	
5.1	По основ на депозити по видување на корисници на општествени средства	
5.2	По основ на депозити по видување на граѓани и граѓански правни лица	
5.3	По основ на здружени и орочени средства на корисници на општествени средства	
5.4	По основ на здружени и орочени средства на граѓани и граѓански правни лица	
5.5	По основ на средства присобрани со емисија на обврзници и други хартии од вредност	
5.6	По основ на финансиски кредити и заеми од странство и депозити на странски лица	
5.7	По основ на финансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во Југославија, што ги зеле корисници на општествени средства, а по кои банката е гарант	
5.8	По основ на кредити од народните банки	
6	Зголемување за износот според точка 2 став 1 од Одлуката	
7	Вкупно (1 до 6)	
8	Намалување за износот според точка 2 став 2 од Одлуката	
9	Ликвиден инвестиционен потенцијал (7 минус 8)	

Ликвидниот инвестиционен потенцијал во износ од динари ————— до кој во 19—— година можат да се даваат гаранции и да се авалираат меници за обезбедување на плаќањето на инвестиции, го утврди ————— како надлежен орган на управување со банката, на седницата од ————— 19—— година.

Директор,

Претседател,

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 483  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

Образец ИО

Основна организација на здружен труд \_\_\_\_\_  
Организација на здружен труд \_\_\_\_\_

ИЗНОС ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ОБЛАСТУВАЊА ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ  
за периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 19—— година

Реден број	Реден број од колоната 1 на Образецот Биланс на состојбата	Назив на позицијата од колоната 3 од Образецот Биланс на состојбата	Износ од колоната 5 на Образецот Биланс на состојбата
1	2	3	4
1	166	Деловен фонд	
2	169 до 175; 233 и 239	Здружени средства	
3	177 до 179 236	Долгорочни кредити	
4	184 до 186	Краткорочни кредити за основни средства	
5	Вкупно (1 до 4)		

1	2	3	4
6	Износ на амортизацијата по пресметката за тековната година		
7	Вкупно (5 плус 6)		
8	130	Основни средства во употреба по сегашната вредност	
9	131 до 137	Основни средства во подготовка	
10	31 до 34; 39, 40, 42 и 96 до 111	Долгорочни и други пласмани	
11	138	Трајно неупотребливи основни средства	
12	139	Запчени инвестиции	
13	Вкупно (8 до 12)		
14	Износ до кој можат да се даваат овластувања за давање гаранции (7 минус 13)		

Раководител на книговодството,

Директор,

512.

Врз основа на член 43 став 2, во врска со член 14 став 2 и член 25 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИОТ КРЕДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА**

1. Во Одлуката за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/76) точка 1 се менува и гласи:

„1. Банката може да авалира меници и да дава гаранции, освен меници и гаранции по основ на инвестиции, најмногу до износот на својот краткорочен кредитен потенцијал.

Краткорочниот кредитен потенцијал на банката се сочинуваат износите на краткорочните пласмани искажани во книговодството на банката на контата од групата на контата 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, освен контата 460 и 47 и контата 360, 362 и 363.“

2. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Под банка, во смисла на оваа одлука, се подразбираат интерната банка, основната банка и здружената банка.“

3. Во Образецот ККП — Краткорочен кредитен потенцијал за периодот од — до — 197— година, текстот на Забелешката се менува и гласи:

„1. Износите на краткорочните пласмани се внесуваат во овој образец според редоследот на синтетичките конта во книговодството на банката.

2. Износот на делот од ликвидниот инвестиционен потенцијал од точка 2 став 2 од Одлуката за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката се внесува во овој образец по износот од забелешката под 1.

3. Износите на краткорочните пласмани според синтетичките конта се внесуваат во претколоната, а нивниот збир во главната колона од овој образец. Износот под 2 од оваа забелешка се внесува во главната колона од овој образец.

4. Износите во овој образец се искажуваат во динари без пари.“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 484

15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

513.

Врз основа на член 43 став 3, во врска со чл. 14 и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ ДА АВАЛИРААТ МЕНИЦИ И ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ**

1. Во Одлуката за утврдување на износот до кој корисниците на општествени средства можат да авалираат меници и да даваат гаранции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/76), во точка 1 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Трајните обртни средства од став 1 на оваа точка ги сочинуваат износите на трајните извори на деловните средства што се користат за обртни средства, долгорочните извори на обртните средства, како и изворите на средствата на резервите.

Износот на трајните обртни средства се утврдува врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година, односно од почетниот биланс во случај на статусните промени искажани во Образецот Биланс на состојбата на — 19— година, што е составен дел од Уредбата за контниот

план и билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77).“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Корисникот на општествени средства од областа на стопанството го искажува износот до кој може да авалира меници и да дава гаранции утврден според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа точка, на образецот ИАГ — Износ до кој можат да се авалираат меници и да се даваат гаранции за периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 485  
15 јуни 1978 година  
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

Образец ИАГ

Основна организација на здружен труд \_\_\_\_\_  
Организација на здружен труд \_\_\_\_\_

ИЗНОС ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ АВАЛИРААТ МЕНИЦИ И ДА СЕ ДАВААТ ГАРАНЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ ГОДИНА

Реден број	Реден број од колона 1 на Образецот Биланс на состојбата	Назив на позицијата од колона 3 на Образецот Биланс на состојбата	Износ од колона 5 на Образецот Биланс на состојбата
1	2	3	4
1	166	Деловен фонд	
2	167	Извори на средствата отстапени на трајно користење	
3	169 до 175; 238 и 239	Здружени средства	
4	177 до 183 и 236	Долгорочни кредити	
5	184 до 186	Краткорочни кредити за основни средства	
6	258 до 261	Извори на средствата на резервите	
7	Вкупно (1 до 6)		
8	130	Основни средства во употреба по сегашната вредност	
9	131 до 137	Основни средства во подготовка	
10	31 до 34; 39; 40; 42 и 96 до 111	Долгорочни и други пласмани	
11	138	Трајно неупотребливи основни средства	
12	139	Запрени инвестиции	
13	140	Сомнителни и спорни побарувања	
14	143	Загуба покриена со кредит за санација	
15	Вкупно (8 до 14)		
16	Износ до кој можат да се авалираат меници и даваат гаранции (7 минус 15)		

Раководител на книговодството,

Директор,

514.

Врз основа на член 31 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ

1. Следните стоки можат да се увезуваат само врз основа на согласност што ја дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
1	2	3
1	08.01	Урми, банани, кокосов орев, бразилски орев, акажу-орев, ананас,

1	2	3
		авока, манго, гуава и мангуста, свежи или суви, лупени или нелупени
2	08.02	Агруми, свежи или суви
3	08.05/1a	Бадеми во лушпа
4	08.05/2a	Лешници во лушпа
5	09.01	Кафе, печено или непечено, или ослободено од кофеин, лушпи и ципи од кафе; замени на кафе што содржат кафе во кој и да е процент
6	09.02	Чај
7	09.04/1	Црн пипер
8	12.01/1	Кикиритки (арашид)
9	12.01/2	Копра
10	12.01/3	Палмини ореви и јатки
11	17.01	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска во цврста состојба

1	2	3	1	2	3
12	17.03	Меласа	52	41.03/2a-1	Јагнешки кожи недовршени, за изработка на производи од кожа, штавени „wet blue“ и „fringe level“
13	18.01	Какао во зрно, цело или кршено, сурово или пржено	53	41.04/2a-1	Јарешки кожи недовршени, за изработка на производи од кожа, штавени „wet blue“ и „fringe level“
14	18.03	Какаова паста (во грутки или во блокови), одмастена или не	54	44.03/2	Трупци за режење и трупци за фурнир, од иглолисници
15	18.04	Какаов путер (маст и масло)	55	44.03/3	Трупци за режење и трупци за фурнир, од широколисници
16	18.05	Какао во прав, незасладено	56	44.04	Дрво, грубо учетворено или полу-учетворено, но понатаму не обработено
17	18.06/2	Какао во прав со шеќер	57	44.05/1	Дрво стругано по должина, сечено или излупено, но понатаму не обработувано, дебелина над 5 mm, од иглолисници
18	20.06/1	Кикитки и ореви, пржени	58	44.05/2e	Режано дрво од егзотични широколисници
19	20.06/2г	Ананас	59	44.05/2ж	Дрво стругано по должина, сечено или излупено, но понатаму не обработувано, дебелина над 5 mm, друго
20	20.06/2д	Агруми	60	45.01	Плута природна, необработена, кршена, гранулирана или мелена; отпадоци од плута
21	20.07/1	Сок од портокали	61	45.02	Плута природна, во блокови, плочи, листови или во ленти (вклучувајќи и коцки или слични правоаголни форми од плута, исечени за затки или затиначи)
22	20.07/2	Сок од грејпфрут	62	45.03	Производи од природна плута
23	20.07/3	Сок од друго цитрус-овошје	63	45.04	Плута агломерирана (со или без сврзни материји) и производи од агломерирана плута
24	20.07/4	Сок од ананас	64	47.01/2	Целулоза висококвалитетна за натамошна хемиска преработка
25	23.01/2	Брашно и прав од риби, черупкари или мекотелци, неподобни за човечка исхрана	65	47.01/3	Целулоза висококвалитетна, каустична или сулфатна небелена
26	25.10	Фосфати од калциум, природни; алуминиум-калциум фосфати природни, апатит и фосфатна креда	66	47.01/4	Целулоза висококвалитетна, каустична или сулфатна белена или полубелена (освен за натамошна хемиска преработка)
27	26.01/2	Руди и концентрати од железо, неагломерирани	67	47.01/5	Целулоза висококвалитетна, сулфитна, небелена
28	26.01/4	Руди и концентрати од бакар	68	47.01/6	Целулоза високвалитетна сулфитна, белена или полубелена (освен за натамошна хемиска преработка)
29	26.01/6a	Боксит	69	47.01/7	Полуцелулоза
30	26.01/8	Руди и концентрати од цинк	70	47.01/8	Целулоза од други влакна, освен од дрво
31	26.01/1f	Руди и концентрати од хром	71	53.01	Волна од овци или јагниња, невлачена и нечешлана
32	27.01/1	Антрацит, во прав или не, неагломерирани	72	53.05	Волна од овци или јагниња и друга животинска длака (фина или груба), влачена или чешлана
33	28.20/1	Алуминиум оксид (глиница)	73	55.01	Памук, невлачен и нечешлан
34	28.20/2	Алуминиум хидроксид (хидратирани глиница)			
35	40.01/1	Латекс од природен каучук, било да содржи или да не содржи латекс од синтетички каучук; предвулканизиран латекс-каучук			
36	40.01/2	Природен каучук, освен латекс			
37	41.01/1a	Кожи говедски солени			
38	41.01/1б	Кожи говедски, суви			
39	41.01/1в	Кожи говедски, други			
40	41.01/1г	Кожи јунешки, солени			
41	41.01/1д	Кожи јунешки, суви			
42	41.01/1ф	Кожи јунешки, други			
43	41.01/1e	Кожи биволски, солени			
44	41.01/1ж	Кожи биволски, суви			
45	41.01/1з	Кожи биволски, други			
46	41.01/2	Телешки кожи			
47	41.01/3	Козји и јарешки кожи			
48	41.01/4	Овчи и јагнешки кожи со волна			
49	41.01/5	Овчи и јагнешки кожи без волна (стрижени до височина 2,50 cm — кавлак и голица)			
50	41.02/1a-1	Телешки кожи, недовршени, за изработка на производи од кожа, штавени „wet blue“ и „fringe level“			
51	41.02/2a-1	Говедски, јунешки, коњски и магарешки, недовршени за изработка на производи од кожа, штавени „wet blue“ и „fringe level“			

1	2	3
74	55.03	Отпадоци од памук (вклучувајќи и од скубени крпи) невлачени или нечешлани
75	55.04	Памук, влачен или чешлан
76	55.05	Предиво од памук, непригодено за продажба на мало
77	57.03	Јута и други текстилни ликови влакна неспоменати во други тарифни броеви од оваа глава односно од оваа тарифа, сурови или преработувани, но непередени; колчишта и отпадоци од нив (вклучувајќи и скубени крпи или јажарија)
78	57.04/2	Кокосово влакно (влакно од кокосов орев) и отпадоци од тоа влакно, вклучувајќи и од скубени крпи и јажиња
79	57.06	Предиво од јута или од други текстилни ликови влакна од тар. број 57.03
80	57.10	Ткаенини од јута или од други текстилни ликови влакна од тар. број 57.03
81	62.03/1	Вреќи од јута
82	74.01/3	Нерафиниран бакар
83	74.01/4	Рафиниран бакар, вклучувајќи и легури од бакар
84	76.01/2	Алуминиум суров
85	80.01/2а	Калај суров рафиниран
86	80.01/2б	Калај суров не рафиниран

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да даде согласност за увоз на одделни групи на стоките од став 1 на оваа точка, како и за увоз на тие стоки во определен период (глобална согласност). Во тој случај организациите на здружен труд ги увезуваат тие стоки без прибавување на согласноста од став 1 на оваа точка.

2. Давањето на согласноста во смисла на точка 1 на оваа одлука може да се обуслови за стоките наведени во таа точка со обврска на организацијата на здружен труд односните стоки да ги увезе непосредно од земјата производител на тие стоки и, кон царинската пријава, да поднесе уверение за потеклото на тие стоки издадено од надлежните органи на односната земја и заверено од страна на југословенското конзуларно претставништво во односната земја.

3. Стоките од точка 1 на оваа одлука за кои при утврдувањето на стоконите контингенти односно на девизните контингенти се утврдени земјите од кои тие се увезуваат, организациите на здружен труд можат да ги увезуваат и без прибавување на согласноста од точка 1 на оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за обврската за прибавување на согласност за увоз на одделни стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1978 година.

Е. п. бр. 486  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

## 515.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Одлуката за формирање на цените на одделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 39/75, 59/75, 22/76, 29/76, 31/76 и 40/77) во точка 4 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод за цени“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 487  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

## 516.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И ЗА ВАЖЕЊЕТО НА БОНИФИКАЦИЈЕТЕ

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените во прометот на производи и за важењето на бонификациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78) во точка 7 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод за цени“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 488  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иковиќ, с. р.

## 517.

Врз основа на член 31 став 1, во воска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРАБОТКИ ОД МЕСО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за преработки од месо („Службен лист на

СФРЈ", бр. 9/78) во точка 4 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод за цени“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 489  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Икониќ, с. р.

518.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СТОКИ ОД УВОЗ**

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за стоки од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77) во точка 8 став 2 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод за цени“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 490  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Икониќ, с. р.

519.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ВО ПРОМЕТОТ**

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените при зголемување на бројот на посредниците во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77) во точка 4 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод за цени“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 491  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Икониќ, с. р.

520.

Врз основа на член 43 став I од Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

1. Се формира комисија за вршење на работите од член 43 на Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд.

2. Комисијата од точка 1 на ова одлука се состои од стручњаци вработени во сојузните организации на управата, и тоа:

1) постојани членови:  
— Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;

— Сојузниот комитет за законодавство;  
— Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;

— Сојузниот секретаријат за финансии;  
— Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;

— Службата на општественото книговодство;

2) повремени членови:  
— Сојузниот комитет за земјоделство;  
— Сојузниот комитет за сообраќај и врски;  
— Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

3. Претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, на предлог од старешините на органите на управата од точка 2 на оваа одлука, ќе го именува претседателот, постојаните и повремени членови на Комисијата и нивните заменици.

4. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 492  
15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Икониќ, с. р.

521.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА**

1. За вршење на задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на гриничните премини при извозот, увозот и провозот на пратки на животни,

животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, се наплатува надомест, и тоа:

а) за вагонски, камионски, бродски и авионски пратки:

1) за пратки на копитари и чапункари во превозно средство при извозот, до 10 тони нето-тежина — 120 динари, а за секоја натамошна започната тона — уште по 5 динари;

2) за пратки на копитари и чапункари во превозно средство при увозот и провозот, до 10 тони нето-тежина — 200 динари, а за секоја натамошна започната тона — уште по 10 динари;

3) за пратки на жива перната живина, птици, зајаци, питоми зајаци, друг дивеч и мајмуни, што служат за лабораториски цели, во превозно средство при извозот, увозот и провозот, до 5 тони нето-тежина — 150 динари, а за секоја натамошна започната тона — уште по 10 динари;

4) за пратки на едnodневна перната живина (пилиња, мисирчиња, пјчиња, гувчиња и др.), во превозно средство при извозот, увозот и провозот, до 10.000 парчиња — 150 динари, а за секоја натамошна започната 1.000 парчиња — уште по 5 динари;

5) за пратки на месо во превозно средство при извозот, до 10 тони нето-тежина — 120 динари, а за секоја натамошна започната тона — уште по 5 динари;

6) за пратки на месо во превозно средство, при извозот, и провозот, до 10 тони нето-тежина — 200 динари, а за секоја натамошна започната тона — уште по 10 динари;

7) за пратки на млеко и производи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за вештачко осеменување, риби, пчели, свилени кожурци, жаби, полжави, школки, желки и други лазачи и мекотелци и сите нивни производи, маст, лој, брашно од животинско потекло (месно, коскено, крвно, од пердув, рибино и др.), мешаници на храна за животни што содржи производи од животинско потекло, животински суровини и животински отпадоци (кожа, коска, крв, жлезди, органи, жолчка, волна, влакна, четин, грива, опашка, рогови, копита и чапунки), како и за пратки на други земјоделски производи ако со меѓународен договор, за тие пратки се бара уверение за здравствената состојба дека потекнуваат од подрачја што не се заразени со заразни болести на животни — во превозно средство при извозот, увозот и провозот до 10 тони нето-тежина — 200 динари, а за секоја натамошна започната тона — уште по 10 динари;

б) за денковни пратки:

1) за секое парче крупно животно, односно за секој започнати 10 парчиња ситни животни или 50 парчиња живина — 50 динари;

2) за пратки на животински производи, суровини и отпадоци од одредбата под а) под 7 од оваа точка, до 3 пакети — 100 динари, а за секој натамошен пакет — уште по 10 динари.

Вкупниот надомест за една денковна пратка на животни, животински производи, животински суровини или животински отпадоци не може да изнесува повеќе од надоместот пропишан за видот на пратката ако би се експедираше како вагонска, камионска, бродска или авионска пратка.

За животните што се гонат преку граница, надомест се плаќа како за денковни пратки од одредбата под б) под 1 од оваа точка;

в) за луксузни животни (кучиња, мачки и мајмуни) при извозот и провозот — 50 динари по парче, а при увозот — 200 динари по парче;

г) за преглед на остатоци од товар по чистење на брод, односно шлеп — 250 динари по брод односно шлеп.

2. За извршен преглед на пратки на животни, животински производи, животински суровини и животински отпадоци во провоз (транзит), надомест се плаќа само на влезниот граничен премин. По исклучок ако преглед не е извршен на влезниот граничен премин, преглед на пратката се врши на излезниот граничен премин, а надоместот за прегледот се зголемува за 100% од надоместот предвиден во точка 1 од оваа одлука.

3. Износот на надоместот за преглед на пратките од точка 1 на оваа одлука што ќе се изврши во текот на ноќта (на гранични премини на кои за тоа постојат услови — светло од 550 лукса на 90 см од предметот што се прегледува обезбедени колоседи и сл.) се зголемува за 50% од надоместот предвиден во точка 1 од оваа одлука.

4. За извршен преглед на сено, слама и стела што се наоѓаат во превозното средство во кое се пратки на животни, животински производи, животински суровини и животински отпадоци при извозот, увозот и провозот, надомест не се плаќа.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за вршење задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, суровини, отпадоци и предмети со кои може да се пренесува зараза во прометот преку државната граница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/77).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 494

15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Иконик, с. р.

522.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за заштита на човековата средина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на Решенијата за царинските континенти со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78 и 21/78), во точка 1 пред тар. број 85.01/1а-256 се додаваат пет нови тарифни броеви, кои гласат:

„84.31/3 Друго

Ех.

— Уреди за континуирано развлакување на дрвени сечки со помош на пара, со притисок над 10 ат, изработени од негосувачки челик



- Уреди за континуирано формирање на бескрајни волуминозни ленти од дрвени влакна со струја на воздух
- 84.47/7 Машини за дупчење на дрво  
Ех.  
Брусилки за истовремено двострано дупчење и вклопување на претходно поликондензиран слој, со широчина на брусианата лента над 2000 mm
- 84.47/8 Пили за дрво  
Ех.  
Автоматска проточна форматна пила за кроење плочи со широчина — 2000 mm
- 84.47/10 Други машини за механичка преработка на дрво  
Ех.  
Уреди за обрежување и напречно сечење на оформени бескрајни ленти предпресувани и за иситнување на отпадоци настанати при овие операции, со помош на сечило од нож
- 84.59/2к Друго  
Ех.  
— Уреди за подготовка и автоматско дозирање на синтетички плетила во концентрирана состојба, изработени од кисел и алкално отпорен челик, за работа со притисок над 15 at  
— Уреди за автоматско кондиционирање на влакнести плочи“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари 1977 година до 30 јуни 1978 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 493

15 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Бранислав Икониќ, с. р.

523.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Quick“, број 21 од 18 мај 1978 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/700

29 мај 1978 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

524.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Der Spiegel“, број 21 од 22 мај 1978 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/702

29 мај 1978 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

525.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 121 од 27 мај 1978 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/704

9 јуни 1978 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

526.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78), сојузниот секретар за финансии пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на слободните средства за одобрување на стоквени кре-

дители („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) во член 1 во одредбата под 1 зборовите: „над задолжителниот износ на трајните обртни средства“ се бришат.

#### Член 2

Член 2 се менува и гласи:

„Износот на расположивите средства од трајните и долгорочните извори, корисникот на општествени средства го утврдува на начинот пропишан во точка 9 став 1 под 1 и ст. 2 и 3 од Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за давање гаранција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/76 и 34/78).“

#### Член 3

Во член 4 став 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Како доказ дека располага со слободни средства за одобрување на стоконите кредити од член 1 точка 1 од овој правилник, корисникот на општествени средства поднесува до надлежната служба на општественото книговодство образец ИО, што е отпечатен кон одлуката од член 2 на овој Правилник и е нејзин составен дел, пополнет врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година, односно од почетниот биланс во случај на статусни промени на корисникот.

Корисникот на општествени средства може образецот од став 1 на овој член да го поднесе до надлежната служба на општественото книговодство и во текот на годината, а врз основа на состојбата искажана во книговодството последниот ден на определениот пресметковен период ако таа состојба битно се променила во однос на состојбата искажана во завршната сметка за претходната година, односно во почетниот биланс во случај на статусни промени на корисникот.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1698/1  
16 јуни 1978 година  
Белград

Заменик-сојузни секретар  
за финансии,  
Божидар Радуновиќ, с. р.

527.

Врз основа на член 52 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) сојузниот секретар за надворешна трговија издава

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИЕВУВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ.

1. Организациите на здружен труд што увезуваат стоки од став 2 на оваа точка се должни во купопродажниот договор да предвидат обврска на странскиот продавач од надлежниот орган на својата земја да прибави уверение дека стоките што ги увезува се произведени во таа земја, а во определени случаи и заверено од југословенското консуларно претставништво во таа земја.

Одредбата на став 1 од оваа точка се применува врз увозот на следните стоки:

Реден број	Тарифен број	На именување
1	2	3
1	69.11/1	Кујнски и трпезни садови
2	73.36/2а-2	Други апарати на течни горива
3	73.36/2б	Шпорети
4	73.38/1а	Садови емајлирани
5	73.38/1б	Садови поцинкувани
6	73.38/1в-1	Други садови неемајлирани
7	76.15/1	Производи за домаќинство и нивни делови
8	82.11/2	Ножевн за бричење (жилети)
9	83.07/1	Лустери
10	84.15/1	Фрижидери за домаќинство со или без оддел за длабоко замрзување
11	84.15/2	Фрижидери за домаќинство, само за длабоко замрзување
12	84.15/3	Други фрижидери и разладна опрема
13	84.40/1	Машини за перење облека со капацитет до 6 kg сува облека
14	84.40/2	Машини за перење облека над 6 kg сува облека
15	84.51/1	Машини за пишување со обични букви, електрични
16	84.51/2	Машини за пишување со обични букви, неелектрични
17	84.51/3	Други машини за пишување; машини за пополнување четкови
18	84.52/2	Сметководствени машини (вклучувајќи и книговодствени машини)
19	84.52/3	Регистар-каси
20	85.03/1	Примарни ќелии и примарни батерии. Лекланшеови и воздушно-деполаризациони
21	85.03/2	Примарни ќелии и примарни батерии, алкални (жива-цинк, сребро-цинк, никел-кадмиум)
22	85.03/3	Други примарни ќелии и примарни батерии
23	85.06/1	Правошмукалки и апарати за мазнење на под
24	85.06/3	Апарати за мелење и мешање храна; апарати за цедење сокови од овошје
25	85.07/1	Електрични апарати за бричење и стрижење со вграден електричен мотор
26	85.12/1	Електрични грејачи за вода
27	85.12/2	Електрични апарати за загревање почва и електрични апарати за загревање простории
28	85.12/3	Електрични апарати за уредување коса
29	85.12/4	Електрични пегли за пеглање
30	85.12/5	Електротермички апарати за домаќинство

1	2	3
31	85.15/2	Телевизиски приемници во боја, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук
32	85.15/3	Црно-бели телевизиоки приемници вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук
33	85.15/4	Радиоприемници, конструирани или адаптирани за вградување во моторни возила, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук
34	85.15/5	Портабл радиоприемници, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук
35	85.15/6	Други радиоприемници, вклучувајќи и приемници со вградени уреди за снимање и репродукција на звук
36	85.20/1	Сијалици со влакна, освен инфрацрвени и ултравиолетови сијалици
37	90.08/1	Кинематографски камери, проектори; уреди за снимање и репродукција на звук, комбинирани или некомбинирани за филм со ширина помала од 16 mm, вклучувајќи камери за дупли филм со ширина од 8 mm
38	90.08/2	Кинематографски камери, проектори, уреди за снимање и репродукција на звук, комбинирани или некомбинирани, за филм со ширина од 16 mm и повеќе, исклучувајќи ги камерите за дупли филм со ширина од 8 mm
39	91.01/1	Штоперици
40	91.01/2a	Рачни часовници од благородни метали
41	91.01/2b	Рачни часовници, електронски, кварцни
42	91.01/2в	Рачни часовници, други
43	91.01/3	Џебни часовници
44	91.02/2	Будилници
45	91.04/1	Други часовници, будилници
46	92.11/2	Други електрични грамофони и апарати за репродукција на звук
47	92.11/4б	Магнетофони
48	92.11/4в	Други апарати за снимање или репродукција на звук (диктафони)
49	97.03/2	Други играчки со механизам
50	98.03/1	Пенкала
51	98.05/1a	Моливи, обични графитни
52	98.05/1б	Моливи бо боја
53	98.05/1в	Моливи, други

Уверението за потеклото на стоките од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд се должни да го поднесат кон царинската декларација при увозот на стоките.

2. Одредбите од точка 1 на оваа наредба не се применуваат врз:

1) производителите што се увезуваат по основ на долгорочна производствена кооперација со странство, а кои се предмет на договорот за таа долгорочна производствена кооперација регистриран кај надлежниот орган;

2) основните средства што организацијата на здружен труд ги купила во странство заради изведување инвестициони работи и кои по завршувањето на тие работи ги враќа во Југославија, под услов да поднесе до надлежната царинарница докази дека основните средства се купени во странство за потребите на изведувањето на инвестициони работи во странство и дека до завршувањето на тие работи и се користени за тие цели;

3) стоките што се увезуваат во смисла на Правилникот за условите под кои стоките се извезуваат или увезуваат без наплата, односно плаќање на противвредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77).

3. Ако организацијата на здружен труд при увозот на стоките од точка 1 став 2 на оваа наредба не поднесе уверение за потеклото на стоките или ако поднесеното уверение не им одговара на потеклото на стоките, царинарницата ќе постапи во смисла на одредбите на член 204 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76).

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба, престанува да важи Наредбата за обврската за прибавување на уверенија за потеклото на определени стоки што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77).

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јули 1978 година.

П. бр. 17003

6 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен секретар  
на надворешна трговија,  
Метод Ротар, с. р.

528.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77), по прибавено мислење од сојузниот секретар за финансии и од Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува

## У П А Т С Т В О

### ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ И ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ РАБОТА

1. Основните и други организации на здружен труд регистрирани за работи на посредување во надворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: организациите на здружен труд), врз основа на точка 2 од Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: Одлуката), поднесуваат барање до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за одобрување работа на посредување во надворешнотрговскиот промет.

2. Барањето се поднесува во шест примероци, на обрасците бр. 1 до 3 што се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

3. По приемот на поднесеното барање, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија доставува по еден примерок од барањето до Сојузниот секретаријат за финансии и до Народната банка на Југославија на мислење во смисла на точка 2 од Одлуката, а другите примероци ги задржува за свои потреби заради натамошна постапка.

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги разгледува барањата од организациите на здружен труд за вршење работи на посредување во надворешнотрговскиот промет по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии и од Народната банка на Југославија и донесува решение што го доставува до подносителот на барањето во три примероци.

Првиот примерок од решението организацијата на здружен труд го задржува за свои потреби, вториот го доставува до надлежната народна банка на републиката, односно автономната покраина, а третиот — до овластената банка преку која се вршат плаќањата и наплатите по работата на посредување за која е издадено решението.

5. Организацијата на здружен труд што го примила решението за вршење на работа на посредување во надворешнотрговскиот промет, должна е да се придржува кон сите услови и рокови утврдени со решението.

Организацијата на здружен труд на која и е одобрено вршење работа на посредување во надворешнотрговскиот промет, должна е за промената на податоците од барањето поднесено на обрасците бр. 1 до 3, да ги наведе причините поради кои настале промените, било да е во прашање продолжување на рокот за извршување на работата, било измена на другите услови од решението.

По исклучок од одредбата од став 2 на оваа точка, организацијата на здружен труд не е должна да го известува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за настанатите промени, ако е во прашање:

1) зголемување, односно намалување на количеството на стоките до 5% — кога количеството во решението е назначено со клаузулата „ска“, односно до 2% — кога количеството во решението фиксно е определено;

2) зголемување на куповната цена или намалување на продажната цена до 5% од цената наведена во решението;

3) намалување на куповната цена, односно зголемување на продажната цена.

Ако организацијата на здружен труд се откаже од вршењето на одобрената работа, должна е за тоа да го известува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 30 дена од денот на откажувањето од работата.

6. Организацијата на здружен труд на која и е одобрено вршење работа на посредување во надворешнотрговскиот промет е должна пресметка за извршувањето на таа работа, со рекапитулација, да достави на образецот бр. 4 до народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина како и документација врз основа на која е составена наведената пресметка.

Еден примерок од пресметката од став 1 на оваа точка се доставува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Образецот бр. 4 е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П бр. 17004  
8 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Метод Ротар, с. р.

Образец бр. 1

(фирма, односно назив и седиште на организација на здружен труд)

Број \_\_\_\_\_ знак \_\_\_\_\_

### ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Белград

Ве молиме во смисла на точка 2 од Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77) да ни издадете одобрение за вршење работа на посредување во надворешнотрговскиот промет \_\_\_\_\_

(да се наведе видот на работата од точка 1 одредби под 1 до 4 од Одлуката)

Во врска со наведената работа, се даваат следните податоци:

1. Трговски назив на стоките \_\_\_\_\_
2. Шифра и назив на стоките според номенклатурата од Царинската тарифа \_\_\_\_\_
3. Количество на стоките \_\_\_\_\_
4. Набавна вредност на стоките во валута во која се врши плаќање \_\_\_\_\_
5. Земја во која се купуваат стоките \_\_\_\_\_
6. Паритет на купувањето \_\_\_\_\_
7. Назив на странскиот продавач \_\_\_\_\_
8. Земја во која се продаваат стоките \_\_\_\_\_
9. Паритет на продажбата \_\_\_\_\_
10. Назив на странскиот купувач \_\_\_\_\_
11. Продажна вредност на стоките во валута во која се врши наплатата \_\_\_\_\_
12. Девизен ефект на работата \_\_\_\_\_  
добивка—износ и (загуба—износ и процент) процент)
13. Извор на финансирањето \_\_\_\_\_  
(точка 5 став 1 или став 3 од Одлуката)
14. Дали се предвидува манипулација со стоките и каква \_\_\_\_\_
15. Дали стоките ќе се провозуваат низ Југославија и на која релација \_\_\_\_\_
16. Дали и кои документи ќе бидат потребни и од кои југословенски органи: \_\_\_\_\_  
— за увоз \_\_\_\_\_  
— за извоз \_\_\_\_\_
17. Дали за работата на посредување постои согласност од надлежните странски органи и од кои \_\_\_\_\_
18. Дали работата на посредување ќе биде извршена од името и за сметка на организација на здружен труд или од името на организација на здружен труд, а за туѓа сметка \_\_\_\_\_
19. Рок до кој ќе се реализира работата на посредување \_\_\_\_\_

20. Дали во врска со работата на посредување се предвидува вршење на финансиски трансакции во смисла на точка 3 од Одлуката \_\_\_\_\_
21. Број и датум на решението од надлежниот суд за регистрацијата за вршење работи на посредување во надворешнотрговскиот промет \_\_\_\_\_
22. Други податоци за работата на посредување \_\_\_\_\_

(печат на организацијата на здружен труд и потпис на овластените лица)

Образец бр. 2

(фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд)  
Број \_\_\_\_\_ знак \_\_\_\_\_

#### ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Белград

Ве молиме во смисла на точка 2 од Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77) да ни издадете одобрение за вршење работа на посредување во пласирање на странски стоки на странскиот пазар.

Во врска со наведената работа ти даваме следните податоци:

1. Назив на странскиот продавач \_\_\_\_\_
2. Земја во која се купуваат стоките \_\_\_\_\_
3. Трговски назив на стоките \_\_\_\_\_
4. Шифра и назив на стоките според номенклатурата на Царинската тарифа \_\_\_\_\_
5. Количество на стоките \_\_\_\_\_
6. Паритет на купувањето \_\_\_\_\_
7. Вредност на стоките \_\_\_\_\_
8. Назив на странскиот купувач \_\_\_\_\_
9. Земја во која се продаваат стоките \_\_\_\_\_
10. Паритет на продажбата \_\_\_\_\_
11. Износ на посредничката провизија во валута во која се врши наплатата \_\_\_\_\_
12. Рок за завршување на работата \_\_\_\_\_
13. Дали странските стоки за кои се врши посредување се провозуваат низ Југославија и на која релација \_\_\_\_\_
14. Дали за посредување во пласирањето на странски стоки постои согласност од странски органи \_\_\_\_\_
15. Дали се потребни документи од југословенски органи и кои \_\_\_\_\_
16. Дали работата на посредување ќе биде извршена од името и за сметка на организација на здружен труд или од името на организација на здружен труд и за туѓа сметка \_\_\_\_\_
17. Број и датум на решението од надлежниот суд за регистрацијата на вршење работи на посредување во надворешнотрговскиот промет \_\_\_\_\_

18. Други податоци за работата на посредување \_\_\_\_\_

(печат на организацијата на здружен труд и потписи на овластените лица)

Образец бр. 3

(фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд)

Број \_\_\_\_\_ знак \_\_\_\_\_

#### ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Белград

Ве молиме во смисла на точка 2 од Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77) да ни издадете одобрение за вршење работа на купување на стоки во странство заради индустриска преработка, доработка и обработка во домашни производствени организации на здружен труд, плаќање услуги за доработка, преработка и обработка на тие стоки и извоз на тие стоки.

Во врска со наведената работа, се даваат следните податоци:

1. Стоки што се купуваат:
  - трговски назив на стоките \_\_\_\_\_
  - шифра и назив на стоките според номенклатурата на Царинската тарифа \_\_\_\_\_
  - режим на увозот \_\_\_\_\_
  - назив на странскиот продавач \_\_\_\_\_
  - земја во која се купуваат стоките \_\_\_\_\_
  - валута и износ \_\_\_\_\_
  - количество \_\_\_\_\_
  - извор на финансирањето (точка 5 став 1 или став 3 од Одлуката) \_\_\_\_\_
2. Доработка:
  - организација на здружен труд што врши доработка \_\_\_\_\_
  - вредност на услугите за доработката во валута \_\_\_\_\_
  - вредност на додатниот материјал за доработка \_\_\_\_\_
  - вкупен износ платен на организацијата на здружен труд за извршената доработка \_\_\_\_\_
3. Извоз на доработените стоки:
  - трговски назив на стоките \_\_\_\_\_
  - шифра и назив на стоките според номенклатурата на Царинската тарифа \_\_\_\_\_
  - назив на странскиот купувач \_\_\_\_\_
  - земја во која се продаваат стоките \_\_\_\_\_
  - валута и износ на наплатата \_\_\_\_\_
4. Објаснение во што се состои доработката \_\_\_\_\_
5. Организација на здружен труд — увозник \_\_\_\_\_
6. Организација на здружен труд — извозник \_\_\_\_\_
7. Рок за извршување на услугата на доработката \_\_\_\_\_

(печат на организацијата на здружен труд и потписи на овластените лица)

## Образец бр. 4

(фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд)  
 Број \_\_\_\_\_ знак \_\_\_\_\_

Рег. бр. \_\_\_\_\_ бр. на одобрението \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
 (број под кој работата на посредување е регистрирана кај надлежната народна банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и број и датум на решението со кое е одобрена таа работа)  
 Назив на стоките \_\_\_\_\_

## ПРЕСМЕТКА НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПОСРЕДУВАЊЕ, СО РЕКАПИТУЛАЦИЈА

## У В О З

Пријава за склучен договор за увоз				Извршено плаќање			
Број	Датум	Назив на валутата	Износ во странската валута	Датум	Назив на валутата	Износ во странската валута	Средства од сметката бр.
1	2	3	4	5	6	7	8

## И З В О З

Пријава за склучен договор за извоз				Извршена наплата			
Број	Датум	Назив на валутата	Износ во странската валута	Датум	Назив на валутата	Износ во странската валута	Прилив на сметката бр.
1	2	3	4	5	6	7	8

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

## Работа на посредување

Извршено плаќање: _____ (назив на валутата и износ)	односно пресметано во САД долари _____	_____
_____	"	_____
_____	"	_____
	Вкупно (+ \$) _____	_____
Извршена наплата: _____ (назив на валутата и износ)	односно пресметано во САД долари _____	_____
_____	"	_____
_____	"	_____
	Вкупно (- \$) _____	_____

Заверка на надлежната народна банка

(печат на организацијата на здружен труд и два потписа на овластени лица)

529.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за компензационите работи со странство „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77, сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува

## У П А Т С Т В О

## ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИОНА РАБОТА

1. Основните и други организации на здружен труд регистрирани за вршење работи на надворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: ор-

ганизациите на здружен труд) поднесуваат барање за одобрување на компензациона работа со странство од точ. 2 и 3 на Одлуката за компензационите работи со странство до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија (во натамошниот текст: Одлуката).

2. Барањето се поднесува во пет примероци на образецот 3, што е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

3. По приемот на поднесеното барање, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија доставува еден примерок од тоа барање до Народната банка на Југославија на мислење во смисла на точ. 1 и 4 од Одлуката.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги разгледува барањата од организациите на здружен труд за вршење на компензациони работи со странство по претходно прибавеното мислење од Народната банка на Југославија и донесува решение, што го доставува до подносителот на барањето во три примероци.

Првиот примерок од решението организацијата на здружен труд го задржува за свои потреби, вториот го доставува до надлежната народна банка на републиката, односно на автономната покраина, а третиот — до овластената банка преку која се вршат плаќањата и наплатите по компензационата работа.

Решението од став 2 на оваа точка за компензационите работи со странство, што организациите на здружен труд ги вршат во смисла на точка 3 од Одлуката, се дава за стоките од списокот на стоките што го утврдува Сојузниот извршен совет.

4. Ако организацијата на здружен труд се откаже од вршењето на одобрената компензациона работа, должна е за тоа да го извести Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 30 дена од денот на откажувањето од работата.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 17005  
8 јуни 1978 година  
Белград

Сојузен-секретар  
за надворешна трговија,  
Метод Ротар, с. р.

#### Образец 3

(фирма, односно назив на организацијата на здружен труд)  
(место и датум)

#### ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Белград

Барање за одобрување на компензациона работа

Во молиме врз основа на точка 1 од Одлуката за компензационите работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77) да ни одобрите компензациона работа од точка 2 односно од точка 3 на споменатата одлука.

Во врска со наведената работа се даваат следните податоци:

#### I. Извоз

1. Количество, вид и цена на стоките, по единица на мера што се извезуваат, со ознака на паритетот (FCO, CIF, CF, FOB и сл.)
2. Вкупна вредност на извозот на стоките во странска валута
3. Тарифен број, наменување на стоките и форма на извозот
4. Цена на стоките при редовен извоз со ист паритет

5. Процент на провизија, рабат и др. што се дава при извозот на стоките на странски купувачи
6. Домашен извозник регистриран за извоз на стоки од точка 1 на овој оддел
7. Краен корисник (производител)
8. Страни купувач и земја на извозот
9. Дали стоките се извезуваат во рамките на стоковните листи (ова важи за клириншките земји) или мимо редовните стоковни листи број и датум на согласноста ССНТ

#### II. Увоз

1. Количество, вид и цена на стоките по единица на мера што се увезуваат, со ознака на паритетот (FCO, CIF, CF, FOB и сл.)
2. Вкупна вредност на увозот на стоките во странска валута
3. По кој режим стоките се увезуваат да се специфицира кои стоки и кои количества на стоки се увезуваат, по кој режим, со назначување на вредноста во странска валута за сите стоки според режимот на увозот
4. Дали стоките се увезуваат во рамките на редовните стоковни листи или мимо редовните стоковни листи (ова важи за клириншките земји)
5. Цена на стоките при редовен увоз, со ист паритет
6. Процент на провизија, рабат, класа сконто и др. што ги одобрува странскиот продавач на домашниот увозник на стоките и дали се дава во пари или стоки
7. Домашен увозник регистриран за увоз на стоките од точка 1 на овој оддел
8. За чија сметка се врши увозот на стоките и кои се крајните корисници
9. Странски продавач и земја од која стоките се увезуваат
10. Земја на потеклото на стоките
11. Износи на превозните трошоци на странската релација и во која валута се плаќаат тие ако стоките не се увезуваат според паритетот франко југословенската граница

#### III. Посебни забелешки

1. Рок во кој треба да се изврши компензационата работа
2. Начин на наплатата и плаќањето (отворање на обострани акредитиви со прилив на девизи во Југославија)
3. Други објасненија (економско образложение на работата и друго)
4. Посебни објасненија ако барањето се поднесува според точка 3 од Одлуката за компензационите работи со странство (потребно да се дадат што поисцрпни објасненија)

(печат на организацијата на здружен труд и потписи на овластените лица)

## 530.

Врз основа на член 9 од Договорот за премиите и компензациите за определени земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/77 и 48/77), во согласност со сојузниот секретар за пазар и цени, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

## П РА В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗГОВНИ ЈУВИЊА, МЛЕКО И СОЈА И НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И СВЕЖО ГОВЕДСКО, СВИНСКО, ОВЧО И ЖИВИНСКО МЕСО**

## Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за остварување на премијата за згоени јувиња, млеко и соја и на компензацијата за пченично брашно и свежо говедско, свинско, овчо и живинско месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77) член 15 се менува и гласи:

„Барањата за остварување на премија и компензација од чл. 6 до 10 од овој правилник можат да се поднесуваат до службата на општественото книговодство од член 12 на овој правилник најдоцна до 31 јули 1978 година.“

## Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-3538/1  
23 мај 1978 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
Милован Зидар, с. р.

## 531.

Врз основа на член 136 точка 1а, во врска со член 54 став 1 од Законот за основите за системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 29/77), во споредба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

## П РА В И Л Н И К

**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗЖИЧНИ МИКРОФОНИ**

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат безжични микрофони во фреквенциски опсег 42,4 до 44 MHz.

## Член 2

Со техничките и експлоатационите услови утврдени со овој правилник се обезбедува работата на безжичните микрофони да не ја попречува работата на радиостаниците во другите фреквенциски опсези и обратно.

## Член 3

Под безжичен микрофон, во смисла на овој правилник, се подразбира радиостаница, што има одвоен предавател и определен број приемници за пренос на едностраначни соопштенија од предавателот до приемниците што се поставени во непосредна близина на предавателот.

**II. ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗЖИЧНИ МИКРОФОНИ**

## 1. Заеднички одредби

## Член 4

Фреквенцискиот опсег во кој работат безжичните микрофони зависно од растојанието помеѓу соседните работни фреквенции, е изделен на работни фреквенции според следната табела:

Растојание помеѓу соседните работни фреквенции (kHz)	Работни фреквенции (MHz)			
400	42.6	43	43.4	43.8
200	42.5	42.9	43.3	43.7
	42.7	43.1	43.5	43.9
100	42.450	42.850	43.250	43.650
	42.550	42.950	43.350	43.750
	42.650	43.050	43.450	43.850
	42.750	43.150	43.550	43.950
50	42.425	42.825	43.225	43.625
	42.475	42.875	43.275	43.675
	42.525	42.925	43.325	43.725
	42.575	42.975	43.375	43.775
	42.625	43.025	43.425	43.825
	42.675	43.075	43.475	43.875
	42.725	43.125	43.525	43.925
	42.775	43.175	43.575	43.975

## Член 5

Безжичниот микрофон може да работи со емисијата F3.

## Член 6

Конструкцијата на безжичниот микрофон мора да биде изведена така што да може да работи во температурен опсег од  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  при промена на напонот на напојувањето од  $-15\%$  до  $+10\%$  од номиналниот напон.

## 2. Предавател

## Член 7

Ефективната иззрачена сила на предавателот не смее да биде поголема од 0,02 W.

## Член 8

Дозволеното отстапување на работната фреквенција, зависно од растојанието помеѓу соседните работни фреквенции, изнесува, и тоа:

Растојание (kHz)	Отстапување (kHz)
400	$\pm 10$
200	$\pm 2$
100	$\pm 1$
50	$\pm 1$



## Член 9

Споредните зрачења на предавателот мораат да бидат помали од  $4 \times 10^{-6} \text{ W}$ .

## Член 10

Максимално дозволената девијација на работната фреквенција зависно од растојанието помеѓу соседните работни фреквенции, изнесува, и тоа:

Растојание (kHz)	Максимално отстапување (kHz)
400	$\pm 75$
200	$\pm 75$
100	$\pm 25$
50	$\pm 12$

Девијација е максимално дозволената разлика помеѓу моментната работна фреквенција на сигналот и работната фреквенција на предавателот во отсуство на модулација.

## Член 11

Максимално модулирачката фреквенција кај 100% девијација, зависно од растојанието помеѓу соседните работни фреквенции изнесува, и тоа:

Растојание (kHz)	Разлика (kHz)
400	15
200	15
100	8
50	3

## 3. Приемник

## Член 12

Селективноста на приемникот мора да биде подобра од 60 dB, во однос на соседниот канал, мерено по методот на два сигнала.

## Член 13

Несаканите зрачења на приемникот не смеат да бидат поголеми од  $2.10^{-6} \text{ W}$ .

## III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

## Член 14

Одредбите од овој правилник нема да се применуваат врз оние безжични микрофони на кои дозволата за поставување и дозволата за работа им се издадени пред денот на влегувањето во сила на овој правилник.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако безжичните микрофони на кои дозволата за поставување и дозволата за работа им се издадени пред денот на влегувањето во сила на овој правилник создаваат пречки во радиосообраќајот, нивните технички карактеристики мораат да се усогласат со одредбите од овој правилник во рок од 6 месеци од денот на утврдувањето на радиопречките.

## Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. VII-1812

19 јуни 1978 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
сообраќај и врски,  
Анте Зелкиќ, с. р.

532.

Врз основа на точка 6, во врска со точка 5а од Одлуката за начинот на водење евиденција за платниот промет со странство и за другите податоци од областа на девизното работење и за роковите за доставување извештаи и податоци за платниот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77 и 19/78), Советот на гувернерите пропишува

## У П А Т С Т В О

**ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ И ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ, КАКО И ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТИЕ ДЕЈНОСТИ**

1. Извештаите за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и извештаите за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности се изработуваат на обрасците бр. 1 до 9, што се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

2. Извештаите за реализираните приходи и извештаите за извршените расходи го доставуваат организациите на здружен труд што се регистрирани за вршење услуги во меѓународниот промет, освен организациите на здружен труд што се занимаваат со изведување инвестициони работи во странство, со застапување странски фирми во Југославија, со туристички работи со странство и со работи на посредување во надворешнотрговскиот промет.

3. Списокот на организациите на здружен труд што треба да ги доставуваат извештаите, го утврдуваат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини преку надлежниот републички односно покраински орган до кој организациите на здружен труд доставуваат заверен примерок од судското решение за извршениот упис во судскиот регистар за вршење на тие дејности (член 23 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78).

4. При изработката на извештаите, организациите на здружен труд од точка 2 на ова упатство не можат да ги компензираат своите приходи со расходите што се јавуваат во врска со давањето на тие услуги, ниту побарувањата со должењата и обратно ако пресметувањето се врши преку конткорентна сметка со странскиот партнер.

5. Организациите на здружен труд од точка 2 на ова упатство во своите извештаи ги внесуваат само сопствените приходи и расходи по извршени работи, а не и износите што се однесуваат на другите учесници, ако е договорено давање ком-

плетна услуга на комитентот (на пр. кога комитентот договара со шпедитерот комплетна услуга на експедирање односно доставување на стоки, секоја специјализирана услужна организација — учесникот во таа работа, вклучувајќи го и самиот шпедитер, поднесува посебен извештај во кој го внесува само својот дел од приходите и расходите по оваа работа).

6. Ако организациите на здружен труд од точка 2 на ова упатство се регистрирани за вршење на повеќе видови услужни дејности, извештајот се поднесува за секој вид услуга посебно. Кога е во прашање една комплетна работа на експедирање односно доставување, превоз на стоки и сл., организациите на здружен труд поднесуваат за секој вид дејност посебен извештај.

7. Организациите на здружен труд од точка 2 на ова упатство ги доставуваат извештаите до надлежните народни банки на републиките односно народни банки на автономните покраини на образците бр. 2 до 9 (без образецот бр. 6а). Извештаите се доставуваат до 15-иот во месецот за претходниот месец.

8. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, ги собираат износите по основите од извештаите на организациите на здружен труд од точка 2 на ова упатство, изработуваат рекапитулативни прегледи според видовите на дејностите на образците бр. 2 до 9 (без образецот бр. 6а), групирајќи ги организациите

на здружен труд според видовите на дејностите.

Кога на начинот од став 1 на оваа точка ќе се изработат посебни рекапитулации за приходите и расходите за секој вид дејности и услуги, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ги внесуваат добиените износи во образецот бр. 1 односно во образецот бр. 6а.

Месечните збирни рекапитулации на приходите и расходите (образец бр. 1 и образец бр. 6а), заедно со рекапитулациите — образци бр. 2 до 9 (без образецот бр. 6а), изработени по видовите на дејности и услуги, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ги доставуваат до Народната банка на Југославија во рок од 25 дена по истекот на месецот на кој се однесуваат тие податоци.

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 32  
20 мај 1978 година  
Белград

Претседател на Советот на  
губернерите  
губернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

Образец бр. 1

Народна банка

(република односно автономна  
покраина)

### ПРЕГЛЕД

на остварените приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународната стокковна размена и сл.

(според извештаите од транспортните и услужните организации на здружен труд)

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197\_\_\_\_\_

### ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки за пресметување на даночните олесенија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

Вид услуги	Вкупно	По извоз По увоз		Во транзит	Во промет помеѓу трети земји
		(наплата во динари)			
1	2	3	4	5	6
Превоз на стоки					
— поморски сообраќај					
— железнички сообраќај					
— речен сообраќај					
— друмски сообраќај					
— воздушен сообраќај					
Превоз на патници					
		(домашни патници на странски релации)			
— поморски сообраќај		xx	xx	xx	xx
— железнички сообраќај		xx	xx	xx	xx

1	2	3	4	5	6
Вид услуга	Вкупно	По извоз	По увоз	Во транзит	Во промет помеѓу трети земји
	(наплати во динари)		(наплати во девизи)*		
— речен сообраќај		xx	xx	xx	xx
— друмски сообраќај		xx	xx	xx	xx
— воздушен сообраќај		xx	xx	xx	xx
		xx	xx	xx	xx
<b>Превоз на странци</b>					
— поморски сообраќај		xx	xx	xx	xx
— железнички сообраќај		xx	xx	xx	xx
— речен сообраќај		xx	xx	xx	xx
— друмски сообраќај		xx	xx	xx	xx
— воздушен сообраќај		xx	xx	xx	xx
		xx	xx	xx	xx
<b>1. Превоз на стоки и патници, вкупно</b>					
— поморски сообраќај		xx	xx	xx	xx
— железнички сообраќај		xx	xx	xx	xx
— речен сообраќај		xx	xx	xx	xx
— друмски сообраќај		xx	xx	xx	xx
— воздушен сообраќај		xx	xx	xx	xx
		xx	xx	xx	xx
<b>2. Други услуги во врска со меѓународната стоковна размена</b>					
— осигурување на стоки					
— квалитативен и квантитативен прием на стоки					
— шпелниција					
— лучки услуги (вклучувајќи и за патнички бродови)					
Вкупно, превоз на стоки и патници и други услуги во врска со меѓународната стоковна размена (1+2)		xx	xx	xx	xx
<b>3. Други услуги дадени на странски претпријатија и лица</b>					
— ПТТ					
— осигурување					
— аеродромски услуги					
— услуги од поморски агенции					
— колска наемнина (ЈЖ)					
— закупнина за транспортни средства изнајмени на странци					
— поголеми поправки и ремонт на странски бродови					
— влечење и вадeње странски бродови					
— саеми и изложби					
— стопанска пропаганда и реклама					
— други услуги (да се наведе точниот опис)					
Вкупни приходи од превоз и услуги во прометот со странство (1 + 2 + 3)		xx	xx	xx	xx

\* Ги вклучува наплатите извршени преку странски сметки на домашни банки, преку сметки што организациите на здружен труд ги држат во странство, како и компензиранот дел од приходите ако пресметувањето се врши преку конткорентна сметка.

Образец бр. 2

Извештај доставува: \_\_\_\_\_  
(види ја забелешката)

## ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197\_\_

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/77)

По налог и за сметка	По извоз	По увоз	Во транзит	Помеѓу трети земји	Вкупно
<b>1. На домашни извозници — увозници<sup>1)</sup></b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>160</b>
— од територијата на СР БиХ	10	10	—	—	20
— " " СР Македонија	10	10	—	—	20
— " " СР Словенија	10	10	—	—	20
— " " СР Србија	10	10	—	—	20
— " " СР Хрватска	10	10	—	—	20
— " " СР Црна Гора	10	10	—	—	20
— " " САП Војводина	10	10	—	—	20
— " " САП Косово	10	10	—	—	20
<b>1а. Приходите од домашни извозници — увозници се реализирани во прометот со следните земји</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>160</b>
— Австрија	2	3	—	—	5
— Унгарија	2	—	—	—	2
— Белгија	1	3	—	—	4
— САД	3	4	—	—	7
— Велика Британија	1	—	—	—	1
— Турција	1	—	—	—	1
итн.					
<b>По налог и за сметка</b>	<b>По извоз</b>	<b>По увоз</b>	<b>Во транзит</b>	<b>Помеѓу трети земји</b>	<b>Вкупно</b>
<b>2. На странски фирми</b>	<b>20<sup>2)</sup></b>	<b>20<sup>3)</sup></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>240</b>
— од Австрија	3	3	15	15	36
— од Унгарија	3	3	10	10	26
— од Белгија	3	3	—	15	21
— од САД	2	2	—	5	9
— од Велика Британија	3	3	—	3	9
— од Турција	3	3	5	15	26
— од ЧССР	3	3	70	37	113
Вкупно (1+2)	100	100	100	100	400

1) За превоз со железница регионалната структура на приходите, по републиките, ја прикажува Заседницата на ЈЖ.

2) Извоз FOB, странац ангажира југословенски превозник.

3) Увоз CIF, странац ангажира југословенски превозник.

## За белешка:

Цифрите се дадени само како пример како се пополнува образецот. Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на републиките односно до народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија.

Образец бр. 3

Извештајот го доставува: \_\_\_\_\_  
(види ја забелешката)

## ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕГУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ (ПРИХОДИ)

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197—

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

	По основ		Вид на услугата							Вкупно
	извоз	увоз	транзит	помеѓу трети земји	контрола на стоки	осигурување	шпедиција	лучки услуги		
По налог и за сметка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. На домашни извозници — увозници, вкупно	80	80	—	—	40	80	40	—	—	160
— од територијата на СР БиХ	10	—	—	—	2	6	2	—	—	10
— од територијата на СР БиХ	—	10	—	—	2	6	2	—	—	10
— са територијата на СР Македонија	10	10	—	—	4	12	4	—	—	20
— са територијата на СР Македонија	10	—	—	—	3	3	4	—	—	10
итн. за другите републики	—	10	—	—	3	3	4	—	—	10
итн. за другите републики	10	10	—	—	6	6	8	—	—	20
1а. Приходите од домашните извозници — увозници се реализирани во прометот со следните земји										
						40	80	40	—	160
— Австрија						10	10	10	—	30
— Унгарија						5	5	5	—	15
— Белгија						8	8	8	—	24
итн.										
2. На странска фирма	20 <sup>1)</sup>	20 <sup>2)</sup>	100	100	26	26	53	135	—	240
— од Австрија	5	7	20	20	5	2	10	35	—	52
— од Унгарија	3	2	10	20	2	3	5	25	—	35
— од Белгија	2	1	10	5	3	4	5	6	—	18
— од САД	5	3	10	5	4	5	6	8	—	23
— од Велика Британија	2	3	10	5	3	4	6	7	—	20
— од Турција	1	2	10	5	4	4	6	4	—	18
— од ЧССР	2	2	30	40	5	4	15	50	—	74
Вкупно (1+2)	100	100	100	100	66	106	93	135	—	400

1) Извоз FOB, а странец ангажира југословенска контрола, шпедиција итн.  
2) Увоз CIF, а странец ангажира југословенска контрола, шпедиција итн.

## Забелешка:

Цифрите се дадени само како пример како се пополнува образецот. Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на републиките односно до народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија

## Образец бр. 4

Извештај доставува: \_\_\_\_\_

(види ја забелешката)

ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА  
СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197—

(изразено во илјади динари: девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

1. Превоз на југословенски граѓани на  
странски релации\*)

	Износ
— од СР БиХ	20
— од СР Македонија	20
— од СР Словенија	20
— од СР Србија	20
— од СР Хрватска	20
— од СР Црна Гора	20
— од САП Војводина	20
— од САП Косово	20
	<hr/>
	160

1а. Земји во кои патувале југословенски  
граѓани

	Износ
— Италија	40
— Франција	40
— СР Германија	40
— Австрија	40
	<hr/>
	160

2. Превоз на странци (според земјите,  
според местото на качување или симнување на патниците, при што се собираат наплатените износи по основ на качување и симнување на патници во истата земја)

	Износ
— Австрија	10
— Франција	10
— СР Германија	10
	<hr/>
	30
Вкупно (1+2)	190

## Забелешка:

Цифрите се дадени само како пример како се пополнува образецот. Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народни-

\*) Републичката припадност на патниците во железничкиот и воздушниот превоз се обработува според местото каде што е билетот продаден.

те банки на републиките односно до народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија.

## Образец бр. 5

Извештај доставува: \_\_\_\_\_

(види ја забелешката)

## ДРУГИ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ

(Приходи)

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197—

(изразено во илјади динари: девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

Вид услуга	Износ <sup>1)</sup>
1. ПТТ услуги <sup>2)</sup>	5
2. Колска наемнина (ЈЖ) <sup>2)</sup>	10
3. Осигурување и реосигурување	8
4. Закупнина за транспортни средства изнајмени на странци	10
5. Аеродромски услуги дадени на странски компании	5
6. Услуги на поморски агенции	5
7. Поголеми поправки и ремонт на странски бродови (извештајот го доставуваат бродоградилницата)	20
8. Влечење и вадење странски бродови („Бродоспас“)	5
9. Други услуги (да се наведе точно што е во прашање)	10
	<hr/>
	78

## Забелешки:

- ОЗТ регистрирани за давање повеќе видови услуги исто така го користат овој образец.
- Цифрите се дадени само како пример како се пополнува образецот.
- Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на републиките односно до народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија.

1) За секој износ, односно ставка поединечно, да се даде спецификација според земјите на наплатата.

2) Распределбата на вкупниот износ на приходите на републиките и автономните покраини, а во рамките на него на земјите од кои се остварени наплатите ја прикажува Заседницата на ПТТ односно заседницата на ЈЖ.

Образец бр. 6

Извештај доставува \_\_\_\_\_  
(види ја забелешката)

## ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ

во врска со меѓународниот превоз на стоки и патници и по други услуги во врска со меѓународната стоквна размена и сл. (т. н. сопствени експлоатациони трошоци)

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197—

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

## Видови на трошоците

Износ\*)

- дневници на екипажи, возен и друг придружен персонал на странски релации
- бункерување и танкување во странство
- лучки, аеродромски, пристанишни и друмски такси, такси за прелетување на странски територии и други такси и наплати
- ситни поправки на превозни средства во странство
- колска најамнина (ЈЖ)\*\*)
- закупнина за странски транспортни средства земени во наем (закупнина на определено време)
- котизации, провизии и сл.
- други плаќања што според важечките прописи се сметаат како експлоатациони трошоци на странски релации (со поединечен опис на секој случај)

Вкупно \_\_\_\_\_

\*) За секоја ставка, односно износ да се даде поединечна спецификација по земјите во кои плаќањата се извршени; а за дневниците на екипаж — по валутите во кои се исплатувани тие дневници.

\*\* За расходите на ЈЖ регионалната распределба на Републиките, како и на земјите во кои плаќањата се извршени ја прикажува Заедницата на ЈЖ.

## Забелешка:

Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини.

Образец бр. 6а

Народна банка \_\_\_\_\_  
(република, односно автономна покраина)

## ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ

во врска со меѓународниот превоз на стоки и патници и по други услуги во врска со меѓународната стоквна размена и сл. (т. н. сопствени експлоатациони трошоци)

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197—

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

Видови на трошоци

Износ\*)

- дневници на екипажи, возен и друг придружен персонал на странски релации
- бункерување и такнување во странство
- лучки, аеродромски пристанишни и друмски такси, такси за прелетување на странски територии и други такси и наплати
- ситни поправки на превозни средства во странство
- колска наемнина (ЈЖ\*\*)
- закупнина за странски транспортни средства земени во наем (закупнина на определено време)
- котизации, провизи и сл.
- други плаќања што според важечките прописи се сметаат како експлоатациони трошоци на странски релации (со поединечен опис на секој случај)

Вкупно

од вкупните расходи отпаѓа на организациите на здружен труд од:

- поморскиот сообраќај
- железничкиот сообраќај
- речниот сообраќај
- друмскиот сообраќај
- воздушниот сообраќај

Вкупно

\*) За секоја ставка, односно износ да се даде поединечно спецификација по земјите во кои плаќањата се извршени, а за дневниците на екипажите — по валутите во кои се издадени тие дневници.  
 \*\*) За расходите на ЈЖ регионалната распределба на републиките, како и на земјите во кои плаќањата се извршени ја дава Заедницата на ЈЖ.

Образец бр. 7

Извештај поднесува \_\_\_\_\_

(види ја забелешката)

ИЗВЕШТАЈ

за чартирање на странски бродови (и авиони) и за ангажирање на странски друмски превозници за превоз на стоки и патници на странски релации по налог на југословенски извозници, увозници и патнички агенции

Извештај за месец \_\_\_\_\_ 197—

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основната за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

Странски превозници (по земјите)	Исплатен износ <sup>1)</sup>		
	вкупно	за превоз на стоки што се извозуваат <sup>2)</sup>	за превоз на стоки што се увозуваат <sup>3)</sup>
на пр.			за превоз на патници
— Италија			
— Грција			
— Велика Британија			
— итн.			
Вкупно			

1) Подносителот на извештајот ќе го подели секој износ поединечно на републиките и автономните покраини според седиштето на налогодавецот за ангажирање на странскиот превозник.  
 2) Извоз паритет СФР, превезува странец.  
 3) Увоз паритет ГОВ, превезува странец.

Забелешка:

Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештај до народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија.



Образец бр. 8

Извештај доставува

(види ја забелешката)

## СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА

во врска со извршениот превоз на стоки и патници на странски релации, како и по други услуги во врска со меѓународната стоковна размена и сл.

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

Побарување

Книговодствена состојба на\*)

1. Од домашни извозници — увозници и др., вкупно	31 декември 197—	31 декември 197—
од тоа:		
— од територијата на СР БиХ		
— „ СР Македонија		
— „ СР Словенија		
— „ СР Србија		
— „ СР Хрватска		
— „ СР Црна Гора		
— „ САП Војводина		
— „ САП Косово		
2. Од странски комитенти, вкупно		
од тоа, по земјите:		
— Италија		
— Австрија		
— Унгарија		
— СР Германија		
— Франција		
итн.		
Вкупно (1 + 2)		

\*) Извештај се доставува само за состојбата на крајот на годината, споредено со состојбата на крајот на претходната година. Износите вклучуваат вкупно побарување по сите основи. Рок за доставување на извештајот е 31 март.

## Забелешка:

Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештај до народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија.

Образец бр. 9

Извештај доставува

(види ја забелешката)

## СОСТОЈБА НА ДОЛЖЕЊАТА

во врска со извршениот превоз на стоки и патници на странски релации, како и по други услуги во врска со меѓународната стоковна размена и сл.

(изразено во илјади динари; девизите се претворени во динари со примена на курсната листа од точка 1 на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за

пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77)

Должење		Книговодствена состојба на*)	
1. Од домашни извозници — увозници и др., вкупно		31 декември 197—	31 декември 197—
од тоа:			
— од територијата на	СР Бих		
— ”	СР Македонија		
— ”	СР Словенија		
— ”	СР Србија		
— ”	СР Хрватска		
— ”	СР Црна Гора		
— ”	САП Војводина		
— ”	САП Косово		
2. На странски комитенти, вкупно			
од тоа, по земјите:			
— Италија			
— Австрија			
— Унгарија			
— СР Германија			
— Франција			
итн.			
Вкупно (1 + 2)			

\*) Извештаите се доставуваат само за состојбата на крајот на годината, споредено со состојбата на крајот на претходната година. Износите вклучуваат вкупно должење по сите основи. Рок за доставување на извештаите е 31 март.

#### Забелешка:

Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија.

533.

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАНАРИНИТЕ ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРАВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ**

#### Член 1

Во Одлуката за начинот на утврдување и за височината на станарините за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, бр. 213 од 30 јуни 1976 година со измените и дополненијата објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, во член 2 став 1 бројот: „0,0585“ се заменува со бројот: „0,0671“.

#### Член 2

Оваа одлука ќе се применува од 1 јули 1978 година.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02. Бр. 2352/1-78  
15 јуни 1978 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на  
Заедницата на домувањето,  
Лео Матес, с. р.

### НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За сојузен советник во Сојузниот извршен совет се назначува Јоже Новиншек, досегашен ге-

верален директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

Именуваниот ќе ги следи, анализира и ќе дава мислења и предлози за прашањата од областа на општественото планирање и развој.

Е. п. бр. 429  
6 јуни 1978 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Беселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Милош Меловски, досегашен амбасадор на СФРЈ во Германска Демократска Република.

Е. п. бр. 430  
6 јуни 1978 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар на надворешни работи се назначува Голоб Игнац, досегашен амбасадор на СФРЈ во Мексико.

Е. п. бр. 431  
6 јуни 1978 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ**

Се разрешува од должноста на потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии Борислав Атанацковиќ, поради заминување на друга должноста.

Е. п. бр. 432  
6 јуни 1978 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

Се разрешува од должноста на помошник-сојузен секретар за финансии Велимир Шљиванчанин, поради заминување на друга должноста.

Е. п. бр. 433  
6 јуни 1978 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на чл. 2 и 150 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/75), Сојузниот извршен совет донесува

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ОТПОВИК И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА СФРЈ ВО МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ**

1. Се отповикува претставникот на СФРЈ во Меѓународната банка за обнова и развој Гавра Поповиќ, со 31 март 1978 година.

2. Се определува за претставник на СФРЈ во Меѓународната банка за обнова и развој Миодраг

Стоилковиќ, помошник-сојузен секретар за финан-  
сии, со 1 април 1978 година.

Е. п. бр. 217  
29 март 1978 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Погпретседател,  
Доброслав Кулафиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 317 точка 4 од Уставот на  
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-  
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Социјал-  
истичка Федеративна Република Југославија од-  
лучува да се одликуваат:

— за извонредни заслуги и самопожртвување  
во извршувањето на доверените задачи

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЗВЕЗДА

воздухопловно-технички полковник Поповић  
Глигорија Јован;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

санитетски полковник Војводић Блажа Вла-  
димир;  
технички полковник Мишић Јакова Душан;  
технички полковник Рашић Љубомира Светолик.

Бр. 162  
22 декември 1977 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
511. Одлука за измени и дополненија на Од- луката за утврдување на ликвидниот ин- вестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за дава- ње гаранција — — — — —	1525
512. Одлука за измени и дополненија на Одлу- ката за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката — — — — —	1527
513. Одлука за измени и дополненија на Од- луката за утврдување на износот до кој корисниците на општествени средства можат да авалираат меници и да даваат гаранции — — — — —	1527
514. Одлука за обврската за прибавување со- гласност за увоз на одделни видови стоки	1528
515. Одлука за измена на Одлуката за фор- мирање на цените на одделни производи и услуги според условите на пазарот —	1530
516. Одлука за измена на Одлуката за начи- нот на формирање на цените во прометот на производи и за важењето на бонифи- кациите — — — — —	1530
517. Одлука за измена на Одлуката за начи- нот на формирање на цените за прера- ботки од месо — — — — —	1530
518. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените за стоки од увоз — — — — —	1531
519. Одлука за измени на Одлуката за начи- нот на цените при зголемување на бројот на посредниците во прометот — — — — —	1531
520. Одлука за формирање комисија за раз- гледување на договори за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд — — — — —	1531
521. Одлука за височината на надоместот за вршење на задолжителен ветеринарско- санитарен преглед на пратки на жи- вотни, животински производи, животни- ски сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осемнување и други пред- мети со кои може да се пренесува заразна болест во прометот преку државната граница — — — — —	1531
522. Решение за дополненија на Решението за намалување на царипата на увозот на специфичната опрема што се користи за заштита на човековата средина — — — — —	1532
523. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Quick“ — — — — —	1533
524. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ — — — — —	1533
525. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	1533
526. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на слободните средства за одобрување на стоковни кредити — — — — —	1533
527. Наредба за обврската за прибавување уверение за потеклото на определени стоки што се увезуваат — — — — —	1534
528. Упатство за вршење работи на посреду- вање во надворешнотрговскиот промет и за поднесување барање за одобрување работа — — — — —	1535
529. Упатство за поднесување барање за одоб- рување на компензациона работа — — — — —	1538
530. Правилник за измена на Правилникот за начинот и условите за остварување на премијата за згоени јувиња, млеко и соја и на компензацијата за пченично брашно и свежо говедско, свинско, овчо и жи- винско месо — — — — —	1540
531. Правилник за техничките и експлоата- ционите услови под кои можат да се ко- ристант безлични микрофони — — — — —	1540
532. Упатство за изработка и доставување на извештаи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и извештаи за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности — — — — —	1541
533. Одлука за измена на Одлуката за начи- нот на утврдување и за височината на станарините за становите со кои управу- ва Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционе- рите на сојузните органи — — — — —	1550
Назначувања и разрешувања — — — — —	1550
Одликувања — — — — —	1552